


"Грчките државјани кои јавно се изјаснуваат дека не се чувствуваат како етнички Грци, туку како етнички Македонци или етнички Турци, се прогонувани или осудувани од грчкото правосудство, што докажува дека новогрчката јавност не само што не покажува почит, туку воопшто не го трпи различното", потенцира Стефан Влахов Мицов.

"Проблемот не е во името, туку во тоа што како етничко малцинство ние суштествуваме во Егејот. Меѓутоа, не само Македонци, во Грција живеат и други малцинства, албанско, ромско, турско, влашко..., а да не говориме за дојдените работници кои бараат работа во оваа земја, така што во однос на тоа прашање Грција има голем проблем. Доколку се почне со признавање на малцинствата во Грција, ќе се докаже дека во неа има сè само не Грци", потенцира Пеце Василијадис од "Виножито".



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Во изминатиов период на темата грчко-македонски односи се одржаа повеќе трибини на кои можеа да се слушнат различни мислења, како во однос на прашањето за тоа која е причината за долгогодишниот спор со јужниот сосед, така и во однос на наоѓањето начини за негово разрешување. Во овој контекст беа поставени и бројни прашања. Меѓу нив беше и она дали тоа што Грција притиска да го смение уставното име е поради стравот од некакви територијални претензии на Македонците или, пак, вистинската причина е постоењето на македонското малцинство во Егејскиот дел на Македонија? Историчарите, но и Македонците кои живеат во Егејска Македонија, велат дека токму тука лежи "зајакот", иако нашинците кои живеат во овој дел од Грција немаат никакви територијални претензии, туку само сакаат да бидат признати како македонско малцинство и да го добијат она што го



ГРЦИЈА И ВО МЕЃУНАРОДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ВНАТРЕ ВО ДРЖАВАТА САКА ДА ГО СПРЕЧИ ПРОЦЕСОТ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДРУГИ МАЛЦИНСТВА, КОИ ЖИВЕАТ ВО НЕА, ЗАШТО НА ТОЈ НАЧИН ПАЃА ЦЕЛОТО МИСЛЕЊЕ СО КОЕ Е СОЗДАДЕНА ГРЧКАТА ДРЖАВА, ЦЕЛАТА НАЦИОНАЛНА "МИСЛОЛОГИЈА", ПЕЦЕ ВАСИЛИЈАДИС

заслужуваат според сите меѓународни стандарди и критериуми. Но, од друга страна, пак, во Грција не живеат само Македонци. Познавачите на приликите коментираат дека ако нашиот јужен сосед го признае македонското малцинство, тогаш ќе треба да почне процесот на признавање и на останатите малцинства кои опстојуваат на грчка територија. На тој начин ќе се докаже дека во Грција има сè само не Грци. Токму затоа Грција

малцинство грчките влади применувале политика на насилна асимилација, а уште на почетокот на XX век Лигата на народите ја предупредувала Грција да го смени својот став. На 11 ноември 1930 година премиерот Елефтерос Венизелос, наспроти прифатениот Закон од 21 ноември 1926 година, призна дека македонско малцинство постои и изјавил дека проблемот со македонското национално малцинство ќе биде решен. Досе-

## СО ПРИЗНАВАЊ ПАЃА ФАЛСИФИ ЧИСТА ГРЧКА Н

ги избличува историските факти.

"Станува збор за фалсификувана историја на принципот 'едно племе, една вера, една нација'. Грчките државјани, кои јавно се изјаснуваат дека не се чувствуваат како етнички Грци, туку како етнички Македонци или етнички Турци, се прогонувани или осудувани од грчкото правосудство, што докажува дека новогрчката јавност не само што не покажува почит, туку воопшто не го трпи различното. Во изминативе осумдесеттина години кон македонското национално

га овој проблем не е решен, а сегашните грчки влади отворено тврдат дека таков проблем не постои", потенцира професорот Стефан Влахов Мицов на своите предавања на универзитетот "ФОН".

### ПИРОВА ПОБЕДА

Како се чувствуваат Македонците во Егејска Македонија, по Пировата победа на Грција на Самитот во Букурешт, односно ветото за влез на Македонија во НАТО додека не се реши прашањето за името?

# И ЖИВЕАТ НА ГРЧКА ТЕРИТОРИЈА



**КАРАМАНЛИС И БАКОЈАНИ ВЕЛАТ ДЕКА НЕ САКААТ ДА ЈА ИЗОЛИРААТ МАКЕДОНИЈА ОД ЕУ И ОД НАТО, НО КОЛКУ ИМА ВИСТИНА ВО ТОА?**

"Тоа што се случи во Букурешт не претставува никаков успех за Грција. Таа не ги убеди државите да се спротивстават на влезот на Македонија во НАТО, но си дозволи да го употреби правото кое го има за да го спречи тоа решение. Ова за Грција е Пирова победа и повторно се поставува прашањето за името на Република Македонија и за договор со Грција во однос на тоа прашање. Мислам дека Македонија ќе успее за кратко време да влезе во НАТО и во ЕУ", вели Пеце Василијадис од "Виножито".

И Василијадис, како и Влахов Мицов, има сличен став во однос на причината за негативскиот однос на нашиот јужен сосед, која лежи во суштествувањето на македонското малцинство на нејзина територија.

"Грција мисли дека во неа не живеат други народи, туку само Грци и дека тие се директни потомци на древните Грци. Но, вистината е поинаква. Македонското прашање кое го покренува Грција и кое

почне со признавање на малцинствата во Грција, ќе се докаже дека во неа има сè само не Грци. Сега Грција и во меѓународните институции и внатре во државата сака да го спречи процесот за признавање на другите малцинства кои живеат во неа, зашто на тој начин паѓа целото мислење со кое е создадена грчката држава, целата национална 'мислологија'. Од друга страна, пак, случувањето во Букурешт може да донесе и нешто добро за Македонците, односно да го зајакне македонскиот идентитет не само во државата, туку и во другите земји каде живеат Македонци", вели Василијадис.

## НЕМА ОТПАПКИ

Тој потенцира дека македонскиот народ кој живее во Република Македонија треба сам да го најде патот за да си го реши прашањето со името, но никој не

името за меѓународна употреба сигурно дека имаат намера да постигнат некаков компромис, но мора да го заштитат уставното име. Доколку ние бевме на местото на политичарите кои ја имаат тежината да преговараат со Грција, никогаш немаше да им ја дадеме шансата на Грците да се радуваат заради непризнавањето на македонскиот идентитет. За нас тој разговор ќе беше спречен од една едноставна причина, ќе постапеме на тој начин што ќе напаѓавме со проблематиката дека македонското прашање е внатрешно прашање на Грција и дека со неговото признавање ќе треба да ги признае и албанското и останатите малцинства кои живеат во неа. Со тоа паѓа теоријата за чистината на грчката нација. Македонија и македонскиот народ треба да постапат на тој начин".

Иако преговорите за името ќе продолжат по македонските парламентарни избори, сепак тие не се заобиколени и во средбите меѓу претставниците од македонска и од грчка страна.

Грчкиот премиер Карманлис и министерката Бакојани од Бугарија порачаа дека се за што побрзо решавање на грчко-македонскиот спор за името и дека не сакаат да ја изолираат нашата држава од НАТО и од ЕУ, но сè што направиле беше во насока на спречување на македонското интегрирање во евроатлантските структури. Дали и сега ќе се однесуваат така?

Македонскиот претседател Црвенковски, пак, потенцира дека доколку цената која треба да ја платиме за полноправно членство во ЕУ и во НАТО е толку висока што ќе предизвика внатрешни поделби и дестабилизација, тогаш не само што тие резултати нема да се постигнат, туку и ќе се случи сосема спротивното.

# ЕТО НА ЕТНИКУМИТЕ КУВАНАТА ТЕОРИЈА ЗА АЦИЈА!

цело време го држи во јавноста, за неа е внатрешен проблем, зашто ако нас како македонско малцинство нè немаше во Грција, таа немаше да реагира така силно. проблемот не е во името, туку во тоа што ние како етничко малцинство суштествуваме во Егејот. Меѓутоа, не само Македонци, во Грција живеат и други малцинства, албанско, ромско, турско, влашко, а да не говориме за дојдените работници кои бараат работа во Грција, така што во однос на ова прашање Грција има голем проблем. Доколку се

сmee да си игра со идентитетот.

"Не можеме - дополнува Василијадис - да влегуваме во внатрешните работи на Република Македонија и да кажеме на кој начин да се постапи. Не е можен компромис со македонскиот идентитет и ниеден човек, кој има тронка ум, не би смеел да дозволи такво нешто, односно да му спречи на Македонецот да биде Македонец. Сепак, сигурно дека ќе треба да има поголема сплотеност, единство на политичарите и на останатите граѓани. Народот во РМ е многу умен, а и во македонските институции има интелектуалци кои нема да дозволат Македонија да го смени идентитетот. Од моментот кога во Република Македонија решија да седнат на маса и да се договараат за

Во која насока и да се одвиваат преговорите, македонскиот државно-политички врв не смее под притисок на Грците да направи уште една отстапка и да си го смени уставното име, бидејќи на тој начин се откажува од сопствениот идентитет, но и од сопственото малцинство во Егејскиот дел на Македонија. Да размислуваме во оваа насока, зашто сè што е спротивно од името кое Македонците го носат со векови наназад им е во прилог на Грците, кои и натаму ќе продолжат со практиката да ја менуваат и да ја фалсификуваат историјата како и да го негираат не само македонското, туку и останатите малцинства кои живеат на нејзина територија.